



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 21 август 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XIX

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

555.

Врз основа на членот 19 став 3 и членот 20 став 2 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА СКОПЈЕ

I. Во Комисијата на Сојузниот извршен совет за техничка помош на Скопје се именуваат:

за претседател:

1. Винко Хафнер, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за индустрија;

за членови:

2. Јосип Змајиќ, директор на Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка;

3. Ристо Бајалски, потпретседател на Сојузната стопанска комора;

4. Вајо Скенциќ, потпретседател на Централниот совет на ССЈ;

5. Хасан Шиљак, помошник сојузен секретар за индустрија;

6. Милун Ивановиќ, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, и

7. Гуро Узелац, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за трговија.

II. Задачата на оваа комисија е да ја организира, координира и насочува работата за давање техничка помош на Скопје од земјата и странство.

III. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Б. бр. 101

9 август 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

556.

Врз основа на членот 19 став 3 и членот 20 став 2 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ШТЕТАТА НАСТАНАТА СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ

I. Во Комисијата на Сојузниот извршен совет за процена на штетата настаната со земјотресот во Скопје се именуваат:

за претседател:

1. Радомир Коматина, генерален директор на Службата на општественото книговодство при Народната банка на СФРЈ;

за членови:

2. Васил Гривчев, член на Извршниот совет на Македонија;

3. Милош Мацура, директор на Сојузниот завод за статистика;

4. Среген Бјеличиќ, генерален директор на Југословенската заедница на осигурувањето;

5. Боро Пекевски, директор на Заводот за статистика на СР Македонија;

6. Иво Вински, научен советник во Економскиот институт на СР Хрватска;

7. Војан Конвалинка, помошник генерален директор на Службата на општественото книговодство;

8. Милијан Ѓурковиќ, претставник на Градското собрание на Скопје;

9. Душан Тратник, советник во Сојузниот секретаријат за финансии.

II. Задачата на оваа Комисија е да изврши процена на целокупната штета настаната со земјотресот во Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Б. бр. 99

9 август 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

557.

Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за придонесот од доход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62, и 12/63); во врска со членот 17 став 2 и членот 51 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Во Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60, 16/61, 28/61, 5/62 и 26/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63) во точката 3 став 1 под 1 и 2 износот: „2.500“ се заменува со износот: „3.000“, а во одредбите по 3 до 5 износот: „2.000“ — со износот: „2.500“.

Во ставот 2 износот: „1.300“ се заменува со износот: „1.650“.

2. Во точката 10 став 1 под 1 до 3 износот: „1.300“ се заменува со износот: „1.600“, износот: „1.200“ — со износот: „1.500“, а износот: „1.150“ — со износот: „1.450“.

3. Во точката 11 износот: „6.000“ се заменува со износот: „7.500“.

4. Во точката 13 став 1 зборовите: „до износот од 56 динари по час — за машиноводачите и огнарите, а за другиот персонал — до 46 динари по час,“ се заменуваат со зборовите: „до износот од 70 динари по час — за машиноводачите и огнарите, а за другиот персонал — до 60 динари по час,“.

5. Во точката 14 став 1 под 1 до 4 износот: „850“ се заменува со износот: „1.000“, износот: „700“ — со износот: „850“, износот: „550“ — со износот: „700“, а износот: „400“ — со износот: „550“.

6. Во точката 15 став 1 под 1 до 4 износот: „500“ се заменува со износот: „600“, износот: „400“ — со износот: „500“, износот: „350“ — со износот: „450“, а износот: „250“ — со износот: „350“.

7. Во точката 16 став 1 под 1 и 2 износот: „1.100“ се заменува со износот: „1.300“, а износот: „1.000“ — со износот: „1.200“.

8. Во точката 22 износот: „36“ се заменува со износот: „45“.

9. Во точката 27 став 1 во одредбите под 1 до 5 износот: „1.100“ се заменува со износот: „1.300“, износот: „900“ — со износот: „1.100“, износот: „600“ — со износот: „750“, износот: „250“ — со износот: „350“, а износот: „200“ — со износот: „300“.

10. Во точката 32 став 1 под 1 и 2 износот: „13.000“ се заменува со износот: „16.000“, а износот: „10.000“ — со износот: „12.500“.

11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 септември 1963 година.

Бр. 1-13351/1
31 јули 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

558.

Врз основа на точката 1 став 1 под 4 од Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63), на предлог од Главниот сојуз на земјоделските задруги на Југославија. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИБАРСКИТЕ ЗАДРУГИ НА СЛАТКОВОДНОТО РИБАРСТВО ШТО ИМААТ ПРАВО НА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКО ГУБРЕ

1. Право на регрес за вештачко губре според Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачко губре за потребите на земјоделството и шумарството, имаат сите рибарски задруги на слатководното рибарство што се определени со Наредбата за определување на рибарските задруги на слатководното рибарство што имаат право на регрес („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/59) — за количините потребни за губрење на тревниците во рибникот.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-2258/1
7 август 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

559.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЗГРАДАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

- Лифтови за лица. Димензии на возното окно и кабината — JUS M.D1.500
- Мали товарни лифтови. Димензии на возното окно и кабината — — — — — JUS M.D1.501

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр. 17-5596/1
15 август 1963 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

560.

Врз основа на членот 86 од Уредбата за трговската дејност и трговските препријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63) и чл. 2 и 4 од Законот за формирањето на единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), претставниците на советите на Сојузната стопанска комора за трговија, за земјоделство и прехранбена индустрија, за надворешна трговија и на Главниот сојуз на земјоделските задруги на Југославија, на состанокот одржан на 16 мај 1963 година, постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СЕМКИТЕ ОД ТИКВА ОД РОДОТ НА 1963 ГОДИНА

1. Стопанските организации што се занимаваат со промет односно со преработка на тиквини семки можат овие семки да ги купуваат од земјоделски и други производителски организации и од земјоделски задруги по цената од најмногу 120 динари за 1 килограм нето тежина.

Цената од ставот 1 на оваа точка се подразбира за производ франко натоварен во превозно средство во место на продавачот, од квалитет со содржина на масло до 38%, влага до 10% и нечистота до 3%. Секое отстапување од овој квалитет во поглед на нечистотата и влагата ќе се пресметува помалу или повеќе од договорената цена во однос 1:1 за секој процент на отстапувањето.

2. Овој договор е задолжителен, согласно со одредбите од чл. 86 и 88 на Уредбата за трговската дејност и трговските препријатија и дуќани.

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 19567
13 август 1963 година
Белград

Сојузна стопанска комора

Потпретседател,
Ристо Бајалски, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Жоже Брилеј од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Арапска Република.

II

Се назначува

Салко Фејќ, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Арапска Република.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 19

13 август 1963 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

За државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии се назначува Владимир Церик, државен потсекретар во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 83

18 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за општи стопански работи се назначува Душан Чеховиќ, самостоен советник во истиот Секретаријат.

Б. бр. 98

25 јули 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

**СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 22 од 1 јуни 1963 година објавува:

Решение за измена на Решението за именување членови на околските и општинските изборни комисии за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Србија;

Договор за највисоките цени за свежа јагода и малина од родот на 1963 година по кои ќе се купуваат од индивидуалните земјоделски производители.

Во бројот 23 од 6 јуни 1963 објавува:

Решение за разрешување помошникот на директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање;

Решение за назначување директор на Институтот за економика на индустријата;

Договор за минималните гарантирани цени за договореното производство и за највисоките откупни цени за недоговореното производство — гоење на јатниња, шилежиња, овци и овни по кои можат да се купуваат од индивидуални земјоделски производители;

Објава на имањата на кандидатите за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Србија избрани во општинските собранија на 3 јуни 1963 година.

**НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА**

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 23 од 23 мај 1963 година објавуваат:

Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за иселенички прашања;

Договор за највисоките откупни цени за вишна мараска од родот на 1963 година.

Во бројот 24 од 30 мај 1963 година нема службен дел.

Во бројот 25 од 5 јуни 1963 година објавуваат:

Решение за определување на установите што се сметаат како социјални установи;

Попис на кандидатите избрани во општинските собранија на 3 јуни 1963 година за Републичкиот

соброр на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска;

Исправка на решението за утврдување на шумско-стопанските подрачја и за доделување шуми и други земјишта во општествена сопственост на користење.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службен лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 12 од 5 априла 1963 година нема службен дел.

Во бројот 13 од 9 април 1963 година објавува:

Уредба за оснивање Републичка комисија за водостопанство;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за определување на републичките матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадри;

Одлука за намалување на данокот на доход за услужните занаетчиски дукани за 1963 година;

Одлука за измена и дополнени на Одлуката за начинот на користење на патничките автомобили во општествена сопственост за определени функционери во НР БиХ;

Правилник за организацијата и работата на специјалните основни училишта;

Правилник за условите за основање установи за стручно образование и за минималните барања за давање на општопризнаените степени на стручно образование;

Наредба за распределба на средствата на дотацијата за инвестиции во областа на туризмот на врз општествените инвестициони фондови на општините;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за стопанските дејности што се сметаат за слични на занаетчиска дејност;

Наредба за дополнени на Наредбата за вршење домашна дејност;

Решение за разрешување на генералниот директор на Стопанската банка на НР БиХ;

Решение за назначување генерален директор на Стопанската банка на НР БиХ;

Решение за назначување помошник на секретарот за индустрија и градежништво на Извршниот совет на НР БиХ;

Решение за разрешување на помошникот на секретарот на Извршниот совет на НР БиХ.

Во бројот 14 од 11 априла 1963 година објавува:

Одлука за прогласување на Уставот на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;

Устав на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;

Уставен закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;

Закон за изборот на општинските и околиските одборници;

Закон за изборот на републичките пратеници;

Закон за изборните единици за избор на републичките пратеници;

Закон за организацијата и работата на Извршниот совет;

Одлука за распишување на изборите на пратеници за Републичкото собрание;

Одлука за распишување избори за одборници на општинските и околиските собранија;

Одлука за именување членови на Републичката изборна комисија за избор на републички пратеници;

Одлука за распуштање на Народно собрание на НР БиХ;

Правилник за чување на фондот за рибите;

Наредба за дополнени на Наредбата за определување на установите што ќе вршат испитување на здравствената состојба и квалитетот на семенските стоки;

Упатство за легитимацијата на земјоделските инспектори.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 15 од 12 април 1963 година објавува:

Одлука за прогласување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија со текст од истиот;

Одлука за прогласување на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија со текст од истиот;

Указ за прогласување на Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет со текст од истиот;

Указ за прогласување на Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со текст од истиот;

Указ за прогласување на Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија, со текст од истиот;

Указ за прогласување на Законот за изборни единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со текст од истиот;

Одлука за распишување на избори за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за распишување на избори за одборници на општинските и околиските собранија;

Одлука за именување членови на Републичка изборна комисија за спроведување на изборите за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за именување членови на Републичка изборна комисија за спроведување на изборите за избор на одборници на општинските и околиските собранија;

Одлука за распуштање на Народното собрание на Народна Република Македонија од Четвртото свикнување.

Во бројот 16 од 27 април 1963 година објавува:

Одлука за распределба на средствата за нестопански инвестиции и начинот на нивното користење;

Наредба за определување подрачја во кои на домаќинствата може да им се одобруваат кредити за зголемување на капацитетите и подобрувањето условите за сместување и исхрана на туристи;

Решение за именување на членови на околиските и општинските изборни комисији за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Решение за одобрување основањето и работата на Здружението на стручните учителки по економика на домаќинството на НР Македонија;

Исправка на Одлуката за плаќање на придонесите за лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување.

СОДРЖИНА :

Страна

555. Одлука за именување членови на Комисијата за техничка помош на Скопје —	781
556. Одлука за именување Комисија за процена на шетата настаната со земјотресот во Скопје — — — — —	781
557. Наредба за измени на Наредбата за издавачките за службени патувања, работа на терен и двоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци —	781
558. Наредба за определување на рибарските задруги за слатководното рибарство што имаат право на регрес на вештачко губре	782
559. Решение за југословенските стандарди од областа на зградарството — — — — —	782
560. Договор за највисоките цени на семките од тиква од родот на 1963 година — —	782

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гурик, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград